


Македонско еколошко друштво  
Macedonian Ecological Society



**IV КОНГРЕС НА ЕКОЛОЗИТЕ НА МАКЕДОНИЈА СО МЕЃУНАРОДНО УЧЕСТВО  
И ОДБЕЛЕЖУВАЊЕ НА 40 ГОДИНИ ОД ФОРМИРАЊЕТО НА  
МАКЕДОНСКОТО ЕКОЛОШКО ДРУШТВО**

Охрид, 12-15 октомври 2012 година  
(во соработка со Македонското лимнолошко друштво)

**Трето соопштение**

**4<sup>TH</sup> CONGRESS OF ECOLOGISTS OF THE REPUBLIC OF MACEDONIA WITH INTERNATIONAL  
PARTICIPATION AND MARKING**

**40<sup>TH</sup> ANNIVERSARY OF THE MACEDONIAN ECOLOGICAL SOCIETY**

Ohrid, Macedonia, October 12<sup>th</sup>-15<sup>th</sup>, 2012  
(in cooperation with Macedonian Limnological Society)

**Third Announcement**

*Македонското еколошко друштво во соработка со Македонското лимнолошко друштво го организира IV Конгрес на еколозите од Македонија, со цел да се согледаат достигнувањата во екологијата во Македонија и другите земји во регионот, како и размена на искуства и знаење согласно работните услови на научниците и експертите на овој простор, но и јавниот интерес за подобра, почиста и поздрава животна средина.*

*Македонија има потреба од организирање регионален конгрес за фундаментална екологија и наука за животна средина за да се овозможи лесна комуникација меѓу научните работници на овој простор.*

*На Конгресот ќе бидат презентирани современите научни сознанија на модерната екологија и науката за животната средина. Поради тоа научните трудови на IV Конгрес ќе бидат презентирани во различни тематски секции. Секоја секција ќе почнува со воведно предавање што ќе биде избрано од пријавените трудови од страна на Научниот одбор. Независно од тоа, ќе бидат организирани пленарни сесии на кои ќе земат учество еминентни еколози од Македонија и други земји, кои ќе ги презентираат достигнувањата на модерната екологија.*

**INTECOL2013**

*Македонското еколошко друштво е академски спонзор на меѓународниот еколошки конгрес INTECOL2013 „Екологија – кон претстојните 100 години“, кој ќе се одржи во Лондон, 18-23 август 2013 година, во организација на Британското еколошко друштво.*

*Програмата на INTECOL2013 ќе вклучува 10 пленарни говорници со светско реноме, симпозиуми со присуство на водечки презентери, работилници, сесии за пристигнатите апстрактни и проширени постер сесии. Други главни карактеристики ќе бидат иновативните начини за презентирање и пренесување на науката, и програма структурирана на начин кој ќе*

*Macedonian Ecological Society in cooperation with Macedonian Limnological Society is organizing the 4<sup>th</sup> Congress of the Ecologists of the Republic of Macedonia, for following the achievements of ecology in Macedonia and the other countries in the region, as well as the need for exchange of experience and knowledge appropriate to the research conditions of scientists and experts in the region but also the general public interest in better, cleaner and healthier environment.*

*Macedonia needs organization of a regional congress of fundamental ecology and environmental science to assure better communication of all scientists in the region.*

*The Congress will present the knowledge of the modern basic ecology and environmental science accumulated recently. That is the reason why the papers at the Congress will be presented through different thematic sessions. Each session will start by presenting case studies chosen by the Scientific Committee among the proposed papers. Apart from this, plenary sessions, prepared by eminent ecologists from Macedonia and other countries will present the achievements of modern ecology.*

**INTECOL2013**

*The Macedonian Ecological Society is an academic sponsor of the international ecological congress INTECOL2013 "Ecology: Into the next 100 years", that will take place in London, 18-23 August 2013, organized by the British Ecological Society.*

*The INTECOL2013 programme will include 10 world class plenary speakers, symposia featuring major keynote lectures, workshops, submitted abstract sessions and extended poster slots. Other major features will be innovative ways for presenting and communicating science, and a programme structured so there are many opportunities to meet people. INTECOL2013 will give delegates a new perspective on*

овозможи запознавање на многу луѓе. INTECOL2013 ќе им понуди на учесниците нови перспективи за широк опфат на еколошки теми и ќе помогне кон создавањето на нови партнерства. Повеќе информации на <http://www.intecol2013.org/>.

a wide range of ecological topics and help establish new collaborative partnerships.

More information is available at

<http://www.intecol2013.org/>.

## 1. Регистрација

Регистрацијата е завршена.

## 1. Registration

The registration is now closed.

## 2. Секции на конгресот

1. Популации, заедници и еколошко моделирање
2. Структура и функционални карактеристики на копнени екосистеми
3. Водни екосистеми - под закана (во коорганизација со Македонското лимнолошко друштво - Охрид)
4. Биодиверзитет и заштитени подрачја на Балканот (можности за соработка и влијанија од и на економскиот развој)
5. Агроеколошки и силвикултури системи
6. Животна средина, загадување и климатски промени
7. Пределна екологија за одржлив развој
8. Урбана и хумана екологија
9. Повеќестепена еколошка едукација

## 2. Congress sections

1. Populations, communities and ecological modelling
2. Structure and function of terrestrial ecosystems
3. Aquatic ecosystems - under threat (co-organized by the Macedonian Limnological Society, Ohrid)
4. Biodiversity and protected areas across Balkans (cooperation perspectives and economic development impacts)
5. Agro-ecological and Silvicultural Systems
6. Environment, pollution and climate change
7. Landscape ecology for sustainable environment
8. Urban and Human Ecology
9. Multi-level Ecological education

## 3. Симпозиуми и други настани

- Во рамките на Конгресот ќе биде организиран **Симпозиум на студентите по биологија** во организација на Истражувачкото друштво на студенти биологи - Скопје (<http://www.idsb.org.mk>).
- Изложба и натпревар на слики на тема Шумите – чувари на природата, од ученици од основни училишта во Македонија.
- Прикажување на два документарни филма: „Во срцето на Балканот - барајќи го рисот“ и „ Во срцето на Балканот - пеликаните од Преспа Парк“.
- Конференција за Јадранските прелетни коридори, ЕуроНатур

## 3. Symposia and other events

- Within the Congress, a **Symposium of biology students** will be organized by the Biology Students' Research Society, Skopje (<http://www.idsb.org.mk>).
- Drawing exhibition and contest for the pupils of primary schools in Macedonia. Theme: Forests – nature guardians!
- Screening of two documentaries: "In the heart of the Balkans - searching for Lynx" and "In the heart of the Balkans - The Pelicans of Prespa Park".
- Adriatic Flyways Conference, EuroNatur

## 4. Конгресни одбори

### Организациски одбор:

1. Проф. д-р Љупчо Меловски
2. Доц. д-р Славчо Христовски
3. Проф. д-р Владимир Џабирски
4. Проф. д-р Александар Трендафилов
5. Проф. д-р Драган Колчаковски
6. Методија Велевски
7. Младен Поп-Трајков

### Научен одбор:

1. Акад. Владо Матевски
2. Проф. д-р Златко Левков
3. Проф. д-р Љупчо Меловски
4. Доц. д-р Славчо Христовски
5. Проф. д-р Сретен Андонов
6. Проф. д-р Трајче Стафилов

## 4. Congress Committees

### Organizing Committee:

1. Prof. Dr. Ljupcho Melovski
2. Ass. Prof. Dr. Slavcho Hristovski
3. Prof. Dr. Vladimir Dzabirski
4. Prof. Dr. Aleksandar Trendafilov
5. Prof. Dr. Dragan Kolchakovski
6. Metodija Velevski
7. Mladen Pop-Trajkov

### Scientific Committee:

1. Acad. Vlado Matevski
2. Prof. Dr. Zlatko Levkov
3. Prof. Dr. Ljupcho Melovski
4. Ass. Prof. Dr. Slavcho Hristovski
5. Prof. Dr. Sreten Andonov
6. Prof. Dr. Trajche Stafilov

7. Проф. д-р Тодор Ановски
8. Проф. д-р Љупчо Групче
9. Проф. д-р Дана Прелиќ
10. Проф. д-р Маја Јорданова
11. Проф. д-р Иван Блинков

7. Prof. Dr. Todor Anovski
8. Prof. Dr. Ljupcho Grupche
9. Prof. Dr. Dana Prelik
10. Prof. Dr. Maja Jordanova
11. Prof. Dr. Ivan Blinkov

## 5. Важни датуми

- 15 септември 2012 – објавување на прелиминарната Програма на Конгресот
- 30 септември 2012 - издавање на Книгата на апстракти со конечната Програма
- 11-15 октомври 2012 - одржување на Конгресот и уплата на задоцнета котизација
- 31 октомври 2012 – краен рок за доставување трудови за Зборникот на трудови
- 31 јануари 2013 - издавање на Зборникот на трудови

## 5. Deadlines

- September 15<sup>th</sup>, 2012 – Announcement of the preliminary Programme
- September 30<sup>th</sup>, 2012 - Publication of Book of Abstracts and final Programme
- October 11-15<sup>th</sup>, 2012 - Congress days and payment of late registration
- October 31<sup>st</sup>, 2012 – Deadline for submission of papers for the Proceedings
- January 31<sup>st</sup>, 2013 - Publication of the Proceedings

## 6. Публикации

- Сите пријавени апстракти ќе бидат прегледани од Научниот одбор и објавени во Книга на апстракти (септември 2012 година).
- Сите презентирани трудови ќе бидат рецензирани и објавени во Зборник на трудови во јануари 2013 година (на интернет и на компакт диск).
- Авторите може да ги достават своите трудови за објавување во меѓународното списание: Macedonian Journal of Ecology and Environment ([www.mjee.org.mk](http://www.mjee.org.mk)).

## 6. Publications

- All of the submitted abstracts will be reviewed by the Scientific Committee and published in Abstract Book (September 2012).
- All of the presented papers will be published after review in the Congress Proceedings in January 2013 (online and CD).
- Authors may submit their papers for publication in the peer-reviewed international journal: Macedonian Journal of Ecology and Environment ([www.mjee.org.mk](http://www.mjee.org.mk)).

## 7. Упатство за подготовка на трудови

Трудовите презентирани на IV Конгрес на еколозите на Македонија со меѓународно учество ќе бидат отпечатени во **Зборник на трудови од IV Конгрес на еколозите на Македонија со меѓународно учество**. Трудовите треба да се достават на рецепцијата на Конгресот за време на неговото одржување или најдоцна до 30.10.2012 година (по e-mail). Зборникот ќе излезе од печат во јануари, 2013 година. Трудовите треба да бидат напишани на македонски (фонт Times New Roman, со македонска поддршка) или англиски јазик (фонт Times New Roman) со проред 1 (single). Трудот може да содржи максимум **8 страници A4 формат**. Секој труд треба да содржи:

1. Наслов на трудот (сите големи букви, болдирани, големина на букви фонт 14, центриран).
2. Целосни имиња и презимиња на авторите (со големи почетни и останати мали букви, големина на букви фонт 12, центрирани).
3. Адреси на авторот(ите) (со големи почетни и останати мали букви, италиќ, големина на букви фонт 10)
4. Апстракт на македонски јазик (големина на букви фонт 10) со максимум 200 зборови и клучни зборови.
5. Апстракт на англиски јазик (големина на букви фонт 10) со максимум 200 зборови и клучни зборови.

## 7. Instructions for paper preparation

Papers presented at the IV Congress of Ecologists of Macedonia with international participation will be published in the **Proceedings of the IV Congress of Ecologists of Macedonia with International Participation**. Papers should be submitted at the reception desk of the Congress, in the period of its duration or at the latest (by e-mail) till 30.10.2012. The Proceedings will be published in January 2013. Papers should be written in English (font Times New Roman, line spacing single). The length of the paper should not exceed **8 pages A4**. Every paper should contain:

1. Title (all capital letters, bold, font size 14, centered).
2. The complete names and surnames of the authors (with small letters, font size 12, centered).
3. The authors addresses (with small letters, italic, font size 10).
4. Abstract (font size 10) maximum up to 200 words and key words.
5. Introduction.
6. Material and methods.
7. Investigated area.
8. Results.
9. Discussion.
10. Conclusions.
11. References.
12. Summary.

6. Вовед.
7. Материјал и методи.
8. Истражувано подрачје (доколку има истражувано подрачје).
9. Резултати.
10. Дискусија.
11. Заклучок.
12. Литература.
13. Summary.

Насловите на поглавјата (Вовед, Резултати, Дискусија...) треба да се болдирани, центрирани и големина на букви фонт 12, а текстот во фонт со големина 11.

**Наслов на табела:** Треба да е на англиски јазик/двојазичен (македонски и англиски) секогаш над табелата, големина на букви фонт 10, со еден празен ред помеѓу табелата и насловот.

Таб. 2. Месечна динамика на бројот на диптерски ларви

Tab. 2. Monthly dynamics of the number of dipterous larvae

**Повикување на табела во текстот:** во Табела 2 е прикажан... Најголема биомаса е утврдена на локалитетот бр. 4 (Табела 5).

**Наслов на слика:** Исто како наслов за табела само што насловот на сликата (Сл. 7. Шема на...) треба да е секогаш под самата слика. Под слика се подразбира график, фотографија, цртеж, шема, пита, хистограми итн.

**Цитирање референци низ текстот:** Ангелески (1996); Ангелески и др. (1995a); Steward et al. (1946); (Roberts 1985, 1987; Ying 1999)

**Цитирање референци во поглавјето референци:**

Ангелески, Л. (1996). Влијание на високата температура врз имунолошкиот систем кај луѓето. Год. Збор. Биол. 25 (2): 18-26.

Steward, S., Carry, G., Martin, A. D., Lewis, R. H. & Anderton, U. (1946). Net primary production in a beech forest in south Sweden. Acta. Forest. 12 (4): 45-63.

Chapter titles (Introduction, Results, Discussion...) should be in bold letters, centered and font size 12. The text in the chapters should be in font size 11.

**Title of tables:** always above the table, with letter size 10, with one empty row between the title and the table. Tab. 2. Monthly dynamics of the number of dipterous larvae

**Reference to tables in the text:** on Table 2 is presented... Highest biomass is noticed on the locality number 4 (Table 5).

**Title of figures:** The same as the title of the table, except that the figure title (Fig. 7. Diagram of ...) should always be under the figure. Chart, photography, scheme, pie, histogram are all considered as figures.

**Citation of references in the text:** Ангелески (1996); Allen (1995a); Steward et al. (1946); (Roberts 1985, 1987; Ying 1999).

**Citation of references in the References chapter:**

Attiwill, P. M. (1967). The loss of elements from decomposing litter. Ecology 49 (1): 142-145.

Steward, S., Carry, G., Martin, A. D., Lewis, R. H. & Anderton, U. (1946). Net primary production in a beech forest in south Sweden. Acta. Forest. 12 (4): 45-63.

## 8. Информации за презентациите

**Усни презентации:** Максималното времетраење на секоја усна презентација е 10 минути. После група од неколку презентации предвидена е дискусија во траење од 15-20 минути. Само за воведните предавања во секциите се предвидени 20 минути. Ве молиме, презентациите подгответе ги во MS Power Point, на англиски јазик. За усната презентација можете да користите англиски или македонски јазик.

**Постери:** Постерите се подготвуваат на англиски јазик. Димензиите на паноата на кои ќе се постават постерите се 1,2 x 1,0 m.

## 8. Presentations' guidelines

**Oral presentations:** The duration of every oral presentation will be 10 minutes. Discussion of 15-20 minutes will be organized after group of few presentations. Maximum duration of the case studies is 20 minutes. Please, prepare presentations in power point, in English.

**Posters:** The dimensions of posters panels are 1,2 x 1,0 m.

## 9. Котизација

Задоцнета регистрација: 4300 денари (преку банкарски трансфер или на конгресното биро).

## 9. Congress Fees

Late registration: 70€ (via bank transfer or at the congress desk).

Студенти: 1350 денари.

Примач: Македонско еколошко друштво  
Цел на уплата: Котизација за конгрес  
Шифра: 289  
Трансакциска сметка: 300000000278717  
Депонент на: Комерцијална банка АД, Скопје

Котизацијата вклучува можност за учество на Конгресот и конгресни материјали (вклучително и книга на апстракти и зборник на трудови).

Students: 22€

International account number: 02-701-00172477  
IBAN: MK07300701001724724  
Account holder: Macedonian Ecological Society  
Payment purpose: IV Ecologists congress fee  
Bank: Komercijalna Banka a.d. Skopje  
Bank address: Kej Dimitar Vlahov 4, Skopje 1000, Republic of Macedonia  
SWIFT: KOBSMK2X

The congress fee ensures Congress participation and congress material (including the Book of abstracts and the Proceedings).

## 10. Официјални јазици на Конгресот

Официјални јазици ќе бидат англиски и македонски јазик (без симултан превод).

## 10. Languages

Official languages will be English and Macedonian language (without simultaneous translation).

## 11. Сместување

Конгресот ќе се одржи во комплексот хотели Метропол (<http://www.metropol-ohrid.com.mk>) во близина на Охрид, на брегот на Охридското Езеро.

## 11. Accommodation

The Congress will be held in Hotel Metropol near Ohrid (<http://www.metropol-ohrid.com.mk>), on the shore of Lake Ohrid.

Цени за полупансион:			Half-board accommodation fees:		
Хотелски објект	по лице во двокреветна соба/ден	по лице во еднокреветна соба/ден	Hotel	For one person in double-bed room per day	For one person in single-bed room per day
Хотел Метропол	35€	45€	Hotel Metropol	35€	45€
Хотел Белви	35€	45€	Hotel Bellevue	35€	45€
Хотел Турист	23€	33€	Hotel Tourist	23€	33€

За полн пансион се доплаќа по 5 €/ден.

Full board extra charge: 5 € per day.

Ве молиме направете резервација во хотелот, пополнувајќи го формуларот за резервација, на крајот на ова соопштение и испратет го на [sales@metropol-ohrid.com.mk](mailto:sales@metropol-ohrid.com.mk). Заради ограничени хотелски капацитети на 11ти октомври, ве молиме околку е возможно планирајте го вашето пристигнување на 12ти октомври претпладне. За заинтересираните учесници, на 14ти октомври ќе се организира и свечена вечера во ресторанот „Билјанини Извори“. Цената на вечерата е 620 денари по лице, без пијалок.

Please fill in the hotel reservation, using the form attached at the end of this announcement and send it to [sales@metropol-ohrid.com.mk](mailto:sales@metropol-ohrid.com.mk). Due to limited hotel capacities on October 11<sup>th</sup>, if possible please plan your arrival for the morning October 12<sup>th</sup>. For the interested participants, gala dinner will be organized at the restaurant "Biljanini Izvori (Biljana's Springs)". The costs for the dinner will be 10 EUR per person, not including drinks.

## 12. Екскурзии

За време на Конгресот ќе бидат организирани екскурзии во зависност од интересот на учесниците. Можни екскурзии: 1. пловeње со брод по Охридското Езеро, 2. разгледување на градот Охрид и 3. прошетка во Националниот парк „Галичица“. Цената на екскурзијата ќе зависи од бројот на пријавени учесници, а се очекува да се движи помеѓу 900 и 1800 денари.

## 12. Excursions

Excursion will be organized during the Congress meeting depending on the participants' interest. Possible excursions: 1. Boat tour on Lake Ohrid, 2. Sightseeing of Ohrid and 3. Visit of Galichica National Park. The costs of the excursion will be depending on the number of participants, and is expected to range between 15-30 EUR.

**13. Локација**

Адреса: Населба Коњско б.б.  
6000 Охрид - Македонија  
Телефон: +(389) 46 203001, 277660  
Факс: +(389) 46 277212  
<http://www.metropol-ohrid.com.mk>

**13. Location**

Address: Settlement Konjsko b.b.  
6000 Ohrid - Macedonia  
Phone: +(389) 46 203001, 277660  
Fax: +(389) 46 277212  
<http://www.metropol-ohrid.com.mk>

**14. Контакт**

Светлана Пејовиќ  
Тел.: (02) 2402 773, 2402 774;  
Факс: (02) 2402 774, 2402 775;  
E-mail: [congress@mes.org.mk](mailto:congress@mes.org.mk)  
Web: <http://www.mes.org.mk>

**14. Contact**


Svetlana Pejović  
Tel: (02) 2402 773, 2402 774;  
Fax: (02) 2402 774, 2402 775;  
E-mail: [congress@mes.org.mk](mailto:congress@mes.org.mk)  
Web: <http://www.mes.org.mk>

**15. Пристигнување во Охрид**

Јавниот превоз од Скопје до Охрид може да го полгеднете на  
[http://www.sas.com.mk/index.php?option=com\\_wrapper&view=wrapper&Itemid=54](http://www.sas.com.mk/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=54)  
Од Охрид до хотелите Метропол може да се пристигне со локален јавен превоз (<http://www.ohrid.gov.mk/index.asp?novostiID=109>), користејќи ја линијата од Охрид за Трпејца и Свети Наум

**15. Arrival to Ohrid**

You can travel to Ohrid by public transportation (bus) from Skopje. The time table of busses departing from Skopje bus station is available at [http://www.sas.com.mk/index.php?option=com\\_wrapper&view=wrapper&Itemid=54](http://www.sas.com.mk/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=54)  
If arriving at Skopje Alexander the Great airport, for connections from the airport to Skopje, please check <http://skp.airports.com.mk/default.aspx?ItemID=383>. Please check flight possibilities for arriving at Ohrid St. Paul the Apostle airport at [ohd.airports.com.mk](http://ohd.airports.com.mk)  
You can reach the hotel complex using the public transportation from Ohrid to Trpejca and Sveti Naum, available at <http://www.ohrid.gov.mk/index.asp?novostiID=109>



## IV КОНГРЕС НА ЕКОЛОЗИТЕ НА МАКЕДОНИЈА СО МЕЃУНАРОДНО УЧЕСТВО



**12-15 Октомври 2012 г.**

Хотел	По лице во:	Полу Пансион
Метропол****	Едокреветна	€ 45
	Двокреветна	€ 35
Белви****	Едокреветна	€ 45
	Двокреветна	€ 35
Турист***	Едокреветна	€ 33
	Двокреветна	€ 23

За уплата во денари, по среден курс на НБРМ на денот на уплата.

Цената е по лице на ноќевање;

Доплата за полн пансион + 5 евра по лице на ноќевање;

### ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ:

Презиме и Име:	
Организација:	
Адреса:	
Тел/Факс:	
Е-пошта:	

### РЕЗЕРВАЦИЈА:

Хотел:	
Едно./ двокреветна:	
<i>За двокреветна, името на второ лице (без назнака, одлучува хотелот):</i>	
Доаѓање на датум:	
Заминување на датум:	
Забелешка:	

### СВЕЧЕНА ВЕЧЕРА И ЕКСКУРЗИЈА:


Ќе присуствувам на свечената вечера (наведете посебни диетални потреби)	<input type="checkbox"/>
Ќе учествувам на екскурзијата на	<input type="checkbox"/>
НП Галичица	<input type="checkbox"/>
Охридско Езеро	<input type="checkbox"/>
Градот Охрид	<input type="checkbox"/>

**Пополентата форма за резервација пратете ја на:**

sales@metropol-ohrid.com.mk или Факс: 046 277 212

Контакт Тел. 046 203 001

**РЕЗЕРВАЦИЈАТА Е ВАЛИДНА САМО СО ПОТВРДА ОД ХОТЕЛОТ.**



**4<sup>TH</sup> CONGRESS OF ECOLOGISTS OF THE REPUBLIC OF MACEDONIA  
WITH INTERNATIONAL PARTICIPATION**

**12<sup>th</sup>-15<sup>th</sup> OCTOBER 2012**

Hotel	Room Occupancy:	Half Board
Metropol****	Single	€ 45
	Double	€ 35
Bellevue****	Single	€ 45
	Double	€ 35

**The price is per person per night;  
Full Board supplement costs + 5 Euro per person per night:**

**PERSONAL INFORMATION**

Name:	
Organization:	
Address:	
Telephone/Fax:	
E-mail:	

**RESERVATION FORM:**

Hotel:	
Single / Double Occupancy:	
<i>For Double occupancy, the name of the second person (without notice, the hotel will make the decision):</i>	
Check in date:	
Check out date:	
Note:	

**GALA DINNER AND EXCURSION:**

I will join the gala dinner (please note any dietary requirements)	<input type="checkbox"/>
I will participate on the excursion	<input type="checkbox"/>
National Park Galichica	<input type="checkbox"/>
Lake Ohrid	<input type="checkbox"/>
The city of Ohrid	<input type="checkbox"/>

**Please send the filled reservation form to:**  
 sales@metropol-ohrid.com.mk or Fax: +389 46 277 212  
 Tel: +389 46 203 001

**RESERVATION IS ONLY VALID WITH CONFIRMATION FROM THE HOTEL.**